

20111352990

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за ревизија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 септември 2011 година.

Бр. 07- 4007/1
28 септември 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во Законот за ревизија (“Службен весник на Република Македонија“ број 158/10), во членот 26 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (1) на овој член го пропишува министерот за финансии.“

Член 2

Во членот 27 по ставот (4) се додаваат 18 нови става (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) и (22), кои гласат:

„(5) Доколку Институтот не издаде уверение за ревизор во рокот од ставот (4) на овој член лицето кое го положило испитот има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок, да поднесе барање до писарницата на претседателот на Институтот, заради издавање на уверение.

(6) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (5) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

(7) Претседателот на Институтот е должен да го издаде уверението, најдоцна во рок од пет работни дена од приемот на барањето од ставот (5) на овој член. Доколку претседателот на Институтот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Институтот.

(8) Доколку претседателот на Институтот не го издаде уверението во рокот од ставот (7) на овој член, лицето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(9) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (8) на овој член да изврши надзор над Институтот и да утврди дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го извести лицето за преземените мерки.

(10) Инспекторот од Државниот управен инспекторат од ставот (9) на овој член по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува претседателот на Институтот во рок од десет дена да го издаде уверението и во истиот рок да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува примерок од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

(11) Доколку претседателот на Институтот не го издаде уверението во рокот од ставот (10) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој претседателот на Институтот ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува и копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена го известува подносителот на барањето за преземените мерки.

(12) Доколку претседателот на Институтот не го издаде уверението и во дополнителниот рок од ставот (11) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во рок од три работни дена ќе го информира лицето за преземените мерки.

(13) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (9) на овој член, лицето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(14) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (13) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од лицето согласно со ставовите (9) и (10) на овој член или не поднел пријава согласно со ставовите (12) и (13) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Институтот дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира лицето за преземените мерки.

(15) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (14) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го извести лицето за преземените мерки.

(16) Во случајот од ставот (15) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(17) Во случајот од ставот (16) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го извести лицето за преземените мерки.

(18) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (14) на овој член, лицето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

(19) Доколку претседателот на Институтот не одлучи во рокот од ставот (12) на овој член, лицето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(20) Постапката пред Управниот суд е итна.

(21) Подзаконскиот акт од ставот (5) на овој член ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(22) По влегувањето во сила на подзаконскиот акт истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб страницата на Институтот.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.